

НИКОЛА АЛТИЕВ

ТАА



*Никола Алтиев*

Т А А

ЕДИЦИЈА  
СОВРЕМЕНА МАКЕДОНСКА ПОЕЗИЈА

Издавач:  
Современост

За издавачот:  
д-р Васил Тоциновски

Редакција:  
д-р Васил Тоциновски, главен и одговорен уредник  
м-р Ранко Младеноски, извршен уредник  
м-р Виолета Мартиновска, уредник  
Славчо Ковилоски, уредник

НИКОЛА АЛТИЕВ

Т А А

Современост  
Скопје, 2006

CIP - Каталогизација во публикација  
Национална и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“,  
Скопје  
821.163.3-1

АЛТИЕВ, Никола

Таа / Никола Алтиев. - Скопје: Современост, 2006. - 70 стр. ; 21 см. -  
(Библиотека Современа македонска поезија)

Стихови за вечната човечна љубов / Ранко Младеноски : стр. 61 - 68

ISBN 9989-2525-6-4

COBISS.MK-ID 67112202

## СТИХОВИ ЗА ВЕЧНАТА ЧОВЕЧНА ЉУБОВ

(Никола Алтиев, *Taa*, Современост, Скопје, 2006)

Никола Алтиев се појавува пред читателската публика со својата седма по ред поетска збирка. Пред „Таа“ Алтиев ги објави стихозбирките „Гората Лавовија“, „Незбогување“, „Три јунаци правда делат“, „Свездеење“, „Јужнобол“ и „Вечнопис“. Покрај поезија за возрасни, значи, Алтиев пишува и поезија за деца.

Стихозбирката „Таа“ е исполнета со песни во кои се опева, се тагува и се копнеш по загубената љубов. Таквата тематска целина авторот Никола Алтиев ја гради со помош на неколку значенски точки како што се смртта, разделбата, осаменоста, празнината, спомените, молкот, отсътноста, сонот и слично. Тоа се, всушност, елементи на поетскиот израз преку кои лирскиот субјект ги манифестира своите немири коишто произлегуваат од тагата и болката поради загубената љубов по која се копнеш. Неминовно е тутка, по силата на логиката, но и по силата на природата, присъството на двата света кои алудираат на оддалеченоста на лирскиот субјект од саканата личност. Тоа се оние два света кои грубо, бездушно, немилосрдно и неизбежно ги разделуваат лутето - светот на живите и светот на мртвите. Во различни песни, се разбира, поетот различно ги структурира поетските сегменти кои експлицитно и имплицитно ги назначуваат далечните простори коишто алудираат на разделбата. Меѓутоа, очигледен е единствениот принцип на градење на поетските елементи кои треба да ја компонираат и да ја пренесат пораката, а тоа е поставување

на сегментите од тие два света во бинарни опозиции. Бројни се таквите опозиции во збирката „Таа“ од Никола Алтиев, но овде ние ќе ги назначиме само оние коишто, според нас, се најфункционални. Тоа се: *живот* - *смрт*; *сон* - *јаве*; *јас* - *ти*; *ошутено* - *присутино*; *сегашност* - *минато*; *говор* - *молк*; *вечност* - *минливост* и *физичко* - *мештафизичко*.

Животот е во спомените. Смртта е постојаност во сегашноста. Барем според пораките од стиховите коишто ги читаме од збирката „Таа“ на Алтиев. Лирскиот субјект како да ја преживува секојдневно и секојноќно смртта, а со тоа и загубата, на љубената во својата душа и во своите сеќавања. Желбата за заборав е постојано присутна, но заборавот е постојано отсутен. Црната птица како кобник ја најавува загубата и се губи животот, а тука:

*Ја снемува мислата  
сè е безлично  
сè се губи...*

*саје  
сонот  
како йопсей  
на црна судбина османува...*

Лирскиот субјект копнеј по другиот свет, оној свет во кој „живее“ смртта, односно светот во кој преминала љубената. Но, патот до тој свет е непознат и недостапен за живите, зашто само на мртвите им е дадена таа привилегија да ги дознаат и да ги знаат лавиrintите на тој таинствен свет. Ваквата порака е најексплицитно изразена во песната со наслов „Да се дојде до оној свет“

во која границата меѓу „овој“ и „оној“ свет семантички се специфицира со лексемите *меѓник* и *двери*. Меѓникот е таа поставена и непреминлива граница меѓу двета света, а дверите, пак, го означуваат преминот од „овој“ во „оној“ свет, но и надежта дека, сепак, е возможна некаква врска, некој линк меѓу двета света, бидејќи каде што постојат двери, таму постои и премин. Тоа секако значи дека кај лирскиот субјект не се губи надежта за повторна средба со љубената, па макар и на „оној“ свет.

*Сонот и јавето* се, исто така, структурни поетски сегменти со чија помош се манифестира разделеноста и раздалеченоста на тие два света за кои веќе говоревме претходно. Сонот е состојба на животот која според своите особености се приближува кон смртта, а тоа би можело да значи декасонот е некаков меѓупростор на животот и смртта, односно меѓу двета света. Токму во таа смисла е и потенцирањето насонот во поголем број песни од оваа поетска збирка на Алтиев. Лирскиот субјект бара уште еден таинствен пат до љубената, а тоа е состојбата насонот за која се верува дека барем за миг ќе го однесе на таа посакувана средба. Го илустрираме ова со неколку стихови од песната која носи индикативен наслов „Ќе се видиме“:

*Насоне,  
 џе џедам  
 чекории завјасано,  
 ѩо ѩо  
 по некаков  
 џовик нем џи зајалкува  
 Исчезнуваиш...*

*Знам  
некогаш  
ќе се среќнеме,  
штаму  
штаму некаде  
заг докрајот  
ќе се видиме...*

Опозицијата *jac - ти* е во тесна врска со последователната структурна опозиција *присујно - ојсујно*. *Jac* во овие песни секогаш се поврзува со *присујното*, а *ти* секогаш е во некаква врска со *ојсујното*. Голем број од песните ја потврдуваат оваа наша теза. Доволно е само да се понудат насловите на неколку песни од збирката за да се види тоа мошне функционално единство на овие две опозиции: „Разделба“, „Последно збогување“, „Осамата ја прегрнувам“, „Твојот и мојот свет“, „Те барав“, „Никаде не се сретнуваме“, „Без тебе“, „Онаа твојата“, „Таа е иљач“, „Врвење во круг“ и многу други. На пример, втората и третата строфа од песната „Твојот и мојот свет“ дури и експлицитно ја покажуваат врската меѓу опозицијата *jac - ти*, од една, и опозицијата *присујно - ојсујно*, од друга страна:

*Твојот распослан  
сред проспор недофатен  
со молк во карпа закопан  
со дод во вечност миросан...*

*Мојот  
заштакан  
сред бесештаја на времето  
со говор од болка ојкинаш  
со сиомен во душа захнезден...*

Двете опозиции, всушност, се во една функционална спрека со цел да ја истакнат примарната порака од песните.

Времето и просторот се две категории со чија помош лирскиот субјект ја нагласува загубата на љубената. Интересно е тоа што и овде е извршена една поетска симбиоза на повеќе елементи од поетската збирка како што се присуството на лирскиот субјект и отсуството на лирскиот објект, веќе елаборираните опозиции *живот* - *смрт*, *јас* - *ши*, но и другите опозиции од типот *вечност* - *минливост* и *физичко* - *метафизичко*. *Минаштото* и *сегашността* се две временско-просторни категории кои ги разделуваат присутниот лирски субјект и отсутниот лирски објект. Лирскиот субјект е лоциран во болната и неизвесна сегашност, додека лирскиот објект се наоѓа во извесната вечност, односно во минатото. Преку овие категории уште еднаш се потенцира овој копнеж по загубената љубена, тагата поради нејзиното отсуство, маката заради неможноста да се покорат времето и просторот и да се изврши едно поистоветување, односно спој на сегашноста со минатото, но и обратно, на минатото со сегашноста.

Станува збор, всушност, за еден копнеж на лирскиот субјект по бришењето на границите меѓу *физичкото* и *метафизичкото*, меѓу јавето и сонот, меѓу животот и смртта. Бришењето на таа граница, впрочем, би значело и откривање на овој непознат пат кој води до љубената, односно би значело пронаоѓање на оние „двери“ кои водат до вечноста на љубовта. Ова тврдење би можеле да го илустрираме со голем број песни од поетската збирка „Таа“ на Никола Алтиев, но доволно

илустративни се стиховите од песната „Присакувана измама“ каде што станува збор токму за тој копнеж:

*Иако  
ти барам,  
зnam  
никогаш не ќе ти видам*

*Иако  
ти зборувам,  
зnam  
никогаш не ќе ме чуеш*

*Иако  
на сон доаѓаш,  
зnam  
Никогаш не ќе пристигнеш*

Сосема е јасно дека дури и кај лирскиот субјект опстојува свеста оти станува збор за „измама“, па дури би можеле да речеме и за „самоизмама“, за верба во невозможното, копнеж по недофатливото и недостижното. Според таканаречените егзактни науки, границите меѓу физичкото и метафизичкото, меѓу животот и смртта, па дури и меѓу сонот и јавето, се строго поставени и непреодни. Тоа значи дека онаму каде што завршува физичкото почнува метафизичкото, каде што завршува животот почнува смртта, каде што завршува сонот почнува јавето. Меѓутоа, во исто време, филозофијата и особено уметноста, релативизирајќи ја таа строгост и непреодност на тие граници, ја оставаат можноста за „слаби места“ или „тенки места“, за известни пукнатини во овие граници. Тие места ја допуштаат можноста за, ако ништо друго барем случаен, премин од физичкото во

метафизичкото, од смртта во животот и обратно. Сонот и јавето многу добро го покажуваат тоа. Оттука доаѓа и тој копнеж по загубената љубов, но и некаква скриена верба дека, сепак, повторната средба ќе се случи. Во тоа, меѓу другото, се согледува не само смислата на животот, туку и смислата на смртта.

Ваквите опозиции во збирката „Таа“ се збогатуваат, односно се потврдуваат, и со дополнителни категории како што се *осаменоста* и *сйомениште*. Тие се присутни безмалку во секоја песна и ја надградуваат основната тематска целина на збирката, а тоа е, како што веќе беше речено, загубата на саканата личност и вечната љубов кон неа. Како мошне солидна илустрација за последново може да ни послужат неколку стихови од песната „Оаза сред душата“:

*Во одаштве на сйомениште  
кашаден заштитувам...*

.....

*Коленичам  
пред нив,  
како пред икона,  
оии  
сајде тише се  
оаза  
пред мојата оушевна пустиня.*

Никола Алтиев во стихозбирката „Таа“ употребува мошне функционален поетски инструментариум за да ја реализира својата интенција, односно да ја означи и да ја назначи пораката. На пример, чести се оксимиронските конструкции од типот „во говорот на мојот молк засолнета“. Отсъството на љубената се потенцира

со пренагласената отсутност: *без џебе; без себе; без коришто; без вода; без звезди; без сонце; без џрвја; без болести* итн. Но, отсъството се потенцира и со една мошне ефективна транскрипција на тријадата „јас - ти - љубовта“ која по загубата на саканата се трансформира во „јас - споменот за тебе - осамата“.

Со збирката „Таа“ авторот Никола Алтиев во трезорот на поетското творештво приложува уште едно стихувано четиво за вечноста на чистата љубов. Љубовта не умира со смртта на љубената, е пораката на Алтиев, зашто да сакаш вистински значи да сакаш вечно. Тагата и болката остануваат, но останува и копнежот што ја крепи вербата во повторната средба со вистинската, чистата човечка и човечна љубов.

*Октомври, 2006  
Ранко Младеноски  
Скоеје*

## С О Д Р Ж И Н А

1. Сон пред доодот.....	7
2. Црна птица.....	8
3. Изврвена патека.....	9
4. Разделба.....	10
5. Тргнување.....	11
6. Вечно почивалиште.....	12
7. Последно збогување.....	13
8. Размисла.....	14
9. Оаза сред душата.....	15
10. Осамата ја прегрнувам.....	16
11. Твојот и мојот свет.....	17
12. Милувам ноква да ја дочекам.....	18
13. Нераздел.....	19
14. Самиот се препознавам.....	20
15. Те барав.....	21
16. Не сакам разден.....	22
17. Не знам дали песна ќе напишам.....	23
18. Една река меѓу два брега.....	24
19. Градина со три рози.....	25
20. Пак сме тројца.....	26
21. Сам со себе зборувам.....	27
22. Кинисувам.....	28
23. Никаде да се сртнеме.....	29
24. Без тебе.....	30
25. Осама.....	31
26. Присакувана измама.....	32
27. Самотија.....	33
28. До кога.....	34
29. Буреене.....	35
30. Сон и јаве.....	36

31. Птица црна прогонувам.....	37
32. Храм ти сосидав.....	38
33. Изгубеник.....	39
34. Ќе се видиме.....	40
35. Човековото заминување.....	41
36. Има време.....	42
37. Да се дојде до оној свет.....	43
38. Точка е животот.....	44
39. Сила непобедлива.....	45
40. Останав помеѓу.....	46
41. Глас добредојден.....	47
42. Збогум не велам.....	48
43. Пејсаж.....	49
44. Химна.....	50
45. Таа е илјач.....	51
46. Нем говор во песна исткаен.....	52
47. Патека на молк.....	53
48. Врвење во круг.....	54
49. Безредие.....	55
50. Доодот го довикувам.....	56
51. Во песните вечно еш.....	57
52. Надсила.....	58
53. Ти благодарам Господе.....	59
Поговор: „Стихови за вечната човечна љубов“ - Ранко Младеноски.....	61

Издавач  
СОВРЕМЕНОСТ  
ул. „Франклин Рузвелт“ бр. 8, п. фах 221  
1000 Скопје

Никола Алтиев  
ТАА


Јазична редакција и коректура  
Ранко Младеноски

Корица  
Билјана Стевковска–Савиќ

Компјутерска подготовка и печат  
Академски печат, Скопје

Тираж: 300 примероци

Скопје, 2006



Никола Алтиев е роден во Велес, Македонија. Поезија за возразни деца има објавувано во повеќе весници и списанија во Македонија. На анонимен конкурс на манифестацијата „Гоцеви Денови“, за поезија има добиено втора награда. Досега ги има објавено стихозбирките: „Гората Лавовија“, „Незбогување“, „Три јунаци правда делат“, „Свездеење“, „Јужнобол“, „Вечнопис“ и „Таа“

**ISBN 9989-2525-6-4**

9989-2525-6-4